

РАЧЕН ТЕЛЕФОН И МИКРОКОМПЈУТЕР

Информациите за новиот рачен микрокомпјутер од компанијата "Symbol Technologies" излегоа одамна, а неговото официјално претставување се случи оваа седмица. Основна новина



е тоа што при користење на Symbol WT4000 рацете секогаш се слободни. Поддржува гласовни команди и опција за скенирање RS309 и RS409 за подобро да ги преработува информациите. Овој модел поседува процесор Intel XScale PXA270, 520 MHz, оперативен систем Microsoft Windows CE 5.0 Professional Version,

Flash меморија 64/128 Mb, USB, 23 копчиња, WLAN IEEE 802.11b/g, Bluetooth 1,2, дисплеј TFT-LCD, 320x240 пиксели, димензиите му се 142x93x26мм, а тежи 238 грама. Овој телефон може да работи на температура од -20°C до 50°C и влажност од 5 до 95 отсто.

ориентиран со вграден GPS и 3,5 инчен дисплеј. Како што може да се забележи од фотографиите, главното мени на новиот модел, кој сега засега се нарекува 330, има опции за гледање видео, фотографии, навигација преку GPS и MP3 плеер. Исто така, се шпекулира и дека ќе има поддршка за гледање DivX филмови. Новиот Nokia Internet Tablet треба да се појави на пазарот наредната година.

СОЛАРЕН ТЕЛЕФОН

Идејата за користење на сончевата енергија за напојување на технички уреди станува сè попопуларна. Но, во моментот има малку уреди кои се приспособени да ја користат соларната енергија. Германски научници од лабораторијата Fraunhofer-Gesellschaft претставија

прототип на мобилен телефон, способен да се полни со помош на сончева енергија.

Батеријата на тој телефон почнува да ја конвертира енергијата на сонцето во електрична секогаш

кога ќе биде оставен на светлина. Со тоа ефективност на батеријата се зголемува со 20 отсто. Сончевата батерија можеби нема да се покаже како добро решение, бидејќи не се знае дали елементите на

мобилен телефон ќе ја издржат топлината која секогаш се создава кога телефонот е оставен на сонце.



НОВ NOKIA TABLET

Nokia 770 постигна солиден успех кај одреден дел од пазарот токму поради неговиот концепт на портабл компјутер, преку кој може да се сурфа на Интернет, да се проверува електронска пошта и

многу друго нешто на прекрасниот голем екран, чувствителен на допир. Според гласините, новиот модел и полуофицијалните фотографии е помал од својот претходник, повеќе мултимедија



ориентиран со вграден GPS и 3,5 инчен дисплеј. Како што може да се забележи од фотографиите, главното мени на новиот модел, кој сега засега се нарекува

330, има опции за гледање видео, фотографии, навигација преку GPS и MP3 плеер. Исто така, се шпекулира и дека ќе има поддршка за гледање DivX филмови. Новиот Nokia Internet Tablet треба да се појави на пазарот наредната година.

LG SHINE

На корејскиот саем KES 2006 компанијата "LG Electronics" ја претстави новата серија на мобилни телефони, кои најверојатно ќе ги замени чоколадните



модели. Овие модели нема да се продаваат само во Кореја, туку и на меѓународниот пазар. LG Shine во светот ќе почнат да се продаваат на почетокот на 2007 година.